

Врз основа на член 10, 12 и 14 од Законот за заштита на личните податоци (Службен весник на РМ бр.7/05, 103/08, 124/10 и 135/11), управителите на ДПУ ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Босна и Херцеговина 4, ја донесоа следната:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРАВО НА ПРИСТАП НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 1

Со оваа процедура се опишува постапката за поднесување на барање од страна на субјектот на лични податоци за издавање на информации за обемот и целта на обработка на неговите лични податоци од страна на Порше Македонија ДООЕЛ Скопје, како и за промена, дополнување и бришење на дел од неговите лични податоци.

Член 2

Субјектот на лични податоци може да побара од Порше Македонија ДООЕЛ Скопје да го информира

- дали се врши обработка на неговите лични податоци;
- за целите и правната основа на обработката на личните податоци и корисниците или категориите на корисници на кои им се откриваат личните податоци;
- за личните податоци во врска со субјектот на личните податоци и изворот на податоци и
- за логиката на автоматизирана обработка, во случај на одлука донесена врз автоматска обработка, која има влијание врз субјектот на лични податоци.

За таа цел постои посебен образец, Барање за доставување на информации за обработка на личните податоци (Прилог 1), достапна во просториите на Порше Македонија ДООЕЛ Скопје

Субјектот на лични податоци може да го достави Барањето до Офицерот за заштита на личните податоци кој ги собира потребните информации за обработка на личните податоци на субјектот и доставува одговор на Барањето.

Порше Македонија ДООЕЛ Скопје е должен да одговори на уредно доставеното барање од страна на субјектот на лични податоци во рок од 15 дена од денот на приемот на истото.

Доколку Порше Македонија ДООЕЛ Скопје еднаш одговорил на ваквото барање од страна на субјектот на лични податоци, нема обврска повторно да одговори на исто или слично барање на тој субјект, ако во меѓувреме нема промени во неговите лични

податоци, освен ако изминале шест месеци од денот на доставувањето на претходното барање до новото барање.

Член 3

Субјектот на лични податоци има право да побара запирање на обработката на неговите лични податоци.

Ако барањето е основано, Порше Македонија ДООЕЛ Скопје е должен да ја запре натамошната обработка на личните податоци.

За таа цел постои посебен образец, Барање за запирање на обработката на личните податоци (Прилог 2), достапна во просториите на Порше Македонија ДООЕЛ Скопје.

Субјектот на лични податоци може да го достави Барањето до Офицерот за заштита на личните податоци кој ги собира потребните информации за обработка на личните податоци на субјектот и доставува одговор на Барањето.

Порше Македонија ДООЕЛ Скопје е должен да одговори на уредно доставеното барање од страна на субјектот на лични податоци во рок од 15 дена од денот на приемот на истото.

Член 4

По барање на субјектот на лични податоци или кога Порше Македонија ДООЕЛ Скопје ќе утврди дека податоците се нецелосни неточни и неажурирани или доколку нивната обработка не е во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Порше Македонија ДООЕЛ Скопје е должен да направи дополнување, измена или бришење на информации за обработка на личните податоци.

За таа цел постои посебен образец, Барање за дополнување, измена или бришење на информации за обработка на личните податоци (Прилог 3), достапна во просториите на Порше Македонија ДООЕЛ Скопје.

Субјектот на лични податоци може да го достави Барањето до Офицерот за заштита на личните податоци кој ги собира потребните информации за обработка на личните податоци на субјектот и доставува одговор на Барањето

Порше Македонија ДООЕЛ Скопје е должен писмено да го на уредно доставеното барање од страна на субјектот на лични податоци во рок од 15 дена од денот на приемот на истото.

За извршеното дополнување, измена или бришење наличните податоци Порше Македонија ДООЕЛ Скопје е должен најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето писмено да го извести субјектот на лични податоци, корисниците на лични податоци или трети лица на кои им се откриени личните податоци, освен ако тоа не е возможно или ако тоа бара несразмерен напор или трошок.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување на огласната табала во просториите на Контролорот.

Скопје, ____ . ____ . ____ година

Управители:

Златко Муцунски

Кристоф Ерлмосер

Прилог 1

Барање за доставување на информации за обработка на личните податоци

Пополнува субјектот на лични податоци

Име: _____

Презиме: _____

Телефон: _____

Е-маил адреса: _____

Адреса за испраќање на одговор:

Согласно член 12 од Законот за заштита на личните податоци, барам да ми се издадат информации

за:

Место: _____ Потпис на субјектот

Датум: _____

Барањето да се достави до Офицерот за заштита на лични податоци на email: antonie.nikolovski@porsche.com.mk

Прилог 2

Барање за запирање на обработката на личните податоци

Пополнува субјектот на лични податоци

Име: _____

Презиме: _____

Телефон: _____

Е-маил адреса: _____

Адреса за испраќање на одговор:

Барам да се запре обработката на моите лични податоци од страна на ПОРШЕ
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.

Како причини за барањето ги наведувам следните:

Место: _____ Потпис на субјектот

Датум: _____

Прилог 3

Барање за дополнување, измена или бришење на информации за
обработка на личните податоци

Пополнува субјектот на лични податоци

Име: _____

Презиме: _____

Телефон: _____

Е-маил адреса: _____

Адреса за испраќање на одговор:

Согласно член 14 од Законот за заштита на личните податоци, барам да се изврши (да се обележи

едно од следните)

- дополнување

- измена

- бришење

на следните лични податоци:

Место: _____ Потпис на субјектот

Датум: _____